

По повод 10-годишнината од постоењето на
Филолошкиот факултет при
Универзитетот „Гоце Делчев“ – Штип,
Филолошкиот факултет и
Институтот за странски јазици - Штип
распишуваат



КОНКУРС

ЗА НАЈДОБАР ЕСЕЈ И ЗА НАЈДОБАР ЦРТЕЖ

на тема

„ЈАЗИКОТ И НЕГОВАТА КОМУНИКАЦИСКА МОЌ“

КРИТЕРИУМИ ЗА УЧЕСТВО:

- Право на учество имаат сите ученици од средните училишта во Република Македонија;
- Пријавените есеи/цртежи мора да бидат оригинални и самостојно изработени или под менторство на предметен наставник;
- Пријавените есеи може да бидат напишани на кој било од јазиците што се изучуваат на Филолошкиот факултет: македонски, англиски, германски, турски, италијански, руски, француски и шпански јазик;
- Есеите се испраќаат во печатена форма, А4 формат (од 250 до 1000 зборови);
- Есеите/цртежите може да бидат заеднички труд на повеќе кандидати (најмногу тројца);

Со есејот/цртежот треба да се испратат и следниве информации:

- за кандидатот: име и презиме, датум на раѓање, адреса на живеење и телефонски број;
- за менторот: име и презиме, телефонски број и училиште.

НАГРАДИ

Предвидени се посебни награди за три категории:

- есеј на македонски јазик;
- есеј на странски јазик (англиски, германски, турски, италијански, руски, француски и шпански јазик);
- цртеж.

Паричната награда за првонаградениот есеј/цртеж е 6000 денари, за второнаградениот е 4000 денари и за третонаградениот е 2000 денари.

- Наставниците-ментори на наградените учесници ќе добијат благодарница.
- Свеченото доделување на наградите ќе се одржи на патрониот празник на Универзитетот „Гоце Делчев“ - Штип, 27 март 2018 година.

ПРИЈАВУВАЊЕТО МОЖЕ ДА СЕ ВРШИ:

- по пошта на адреса:
За Награден конкурс на
Филолошки факултет - УГД, Штип
Филолошки факултет - УГД
ул. Крсте Мисирков 10-А
пош. фах 201
2000 Штип
- или лично:
Филолошки факултет - УГД, Штип,
Книжарница, Кампус 4.
- За повеќе информации посетете ја нашата Фејсбук-страница: Филолошки факултет, УГД – Штип.

**КРАЕН РОК ЗА ПРИЕМ
НА ЕСЕИТЕ/ЦРТЕЖИТЕ:
15 март 2018 година.**